

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од САЛУС, Љубљана, д.д., со седиште на Литостројска цеста 46А, 1000 Љубљана, Словенија, преку полномошник Мартин Иванов, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 02.07.2020 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која САЛУС, Љубљана, д.д., со седиште на Литостројска цеста 46А, 1000 Љубљана, Словенија, ќе стекне контрола над друштвото Бенифарм д.о.о. Белград, со седиште на Владе Илиќа 1, 11060, Белград, Србија, по пат на купување на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на 15.06.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од САЛУС, Љубљана, д.д., со седиште на Литостројска цеста 46А, 1000 Љубљана, Словенија, со која САЛУС, Љубљана, д.д., ќе стекне контрола над друштвото Бенифарм д.о.о. Белград, со седиште на Владе Илиќа 1, 11060, Белград, Србија, по пат на купување на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото го утврди следното:

### Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

**Групацијата САЛУС** главно работи во трговија на големо со фармацевтски, медицински и поврзани производи, главно на словенечкиот пазар. Групацијата САЛУС генерира најголем дел од своите приходи преку претпријатието ќерка САЛУС, Велетрговина, д.о.о. 90% од обртот на САЛУС Велетрговина доаѓа од големопродажба на лекови, а преостанатите 10% од обртот претставуваат големопродажба на фармацевтски производи (без лекови), медицински помагала и медицински

потрошен материјал. Снабдува аптеки, болници, здравствени центри и други купувачи. Групацијата САЛУС, исто така, врши дополнителни услуги за фармацевтската индустрија, како што е чување на лекови и други медицински производи, секундарно пакување на лекови и други производи, регулаторни услуги за медицински производи, медицински помагала и додатоци на исхрана, фармаковигиланца и вигиланца на медицински производи, фармакоекономија и маркетинг услуги. Групацијата САЛУС е исто така активна во големопродажба на производи за здравствена заштита, стоматологија и лаборатории, како и малопродажба на медицински помагала и лекови без рецепт.

Групацијата САЛУС има едно претпријатие-ќерка регистрирано во Северна Македонија - друштвото Царсо Интернационал, ДООЕЛ Илинден, со адреса на ул.34 бр.5 Илинден и со регистрирана дејност останати стручни, научни и технички дејности, неспоменати на друго место. Царсо Интернационал, ДООЕЛ е претпријатие-ќерка на САЛУС, активно во трговијата на големо со фармацевтски производи и во маркетинг активности и регистрација на лекови во Северна Македонија.

**Бенифарм д.о.о.** е друштво за регулација, фармаковигиланца, маркетинг и медицинска едукација кое работи во рамките на фармацевтскиот пазар во Србија. Бенифарм не е активно и не генерира промет во Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

#### **Упатство за правно средство:**

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**Проф. д-р Владимир Наумовски**